

ГОРЃИ КАСТРИОТ БИЛ САМО ИСКЕНДЕР

Горѓи Кастриот бил само таканаречен Скендербег. Ова произлегувало само поради тоа што тој не бил обрзан. Токму затоа тој како христијанин бил закопан во соборната црква во Леска (Леш) и тоа со попови. Инаку, познато е дека секој кој бил обрзан, не можел да биде православен. Тој, ако бил таков, не можел да биде закопан на христијански начин, со попови и во црква. Како најголем доказ дека тој бил само православен е дека за христијаните тој бил само христијанин. Ова е повод, сите христијански автори да истакнуваат дека тој бил закопан во црква. Спротивност на нив се муслиманските автори. Тие за него пишуваат сè. Но, тие ја кријат вистината, едноставно не наведуваат каде тој бил закопан. Токму затоа на секој нивни автор му недостасува најбитниот податок, каде е закопан. Или поинаку кажано, тој за Црногорците бил Црногорец, за Србите - Србин, за Бугарите - Бугарин, за Грците - Грк, за Албанците - Албанец. Кај

сите тој бил христијанин, што важи за Албанците, а вакви има и муслимани. Токму муслиманите создаваат збрки.

Бидејќи Горѓи Кастриот по татко бил од македонското царско семејство Комнен, а со ова семејство било поврзано семејството на цар Самуил, значи тој бил само македонски православјанин. Неговиот татко Иван Кастриот бил од Дебарско, а мајка му Воислава од Полошко. Токму затоа тој друго и не можел да биде, туку само Македонец. Имињата на неговите браќа и сестри биле т.н. словенски. Најдобар пример било името на неговата сестра Мамица. На албански јазик нејзиното име не значи ништо.

Овие наводи се потврдуваат со оние кои биле одлучувачки за папите во Рим. Тој за католички Рим и за неговите папи бил христијански водач. Како што важело за Јанош Хунијади, кој како христијански водач од папата добил бела католичка литургиска облека со бело капче, истото важело и за Македонецот

Горѓи Кастриот. Овој кај папата влегол со црна православна мијачка капа, а од кај него излегол во бела облека со бело папско капче, денес познато кече. Поимот кече бил мијачки, кој се сретнува во Хомеровата "Илијада". Ако Горѓи Кастриот бил обрзан, значи муслиман, никогаш католички Рим немало да си дозволи него да го прогласи за христијански водач. Дури Рим го прогласил за Нов Александар Македонски. Бидејќи на персиски јазик Александар бил Искендер, име што било прифатено од исламот, тој бил само таканаречен Скендер, дури Скендербег. Инаку, Горѓи никогаш не бил бег, туку само кнез, што важело за неговиот татко во Епир, кого со Арбанија (т.н. Албанија) го владееле македонското семејство Комнен. Подробности можат да се видат кај Хан, Хопф итн. Дека овие наводи не се произволни, меродавен доказ е дека тој само како христијанин на соработниците на исламот им ја откинувал главата.

Ова го направил и врз свој внук од родена сестра (по татко и мајка).

Фалсификатот настанал затоа што Горѓи Кастриот бил направен многу помлад. Ова било неопходно затоа што до пубертетот обрзувањето биле полесно. Бидејќи тој бил постар за десет години, отпаѓа можноста тој да бил обрзан пред 20-годишна возраст. Токму овој зафат не е обрзување, туку сериозен хируршки зафат. За пример се наведува албанскиот автор Сабри Годо. Неговата книга "Скендербег" била печатена во Албанија и тоа на германски јазик. Авторот на написот ја добил од библиотеката во Берлин. Во неа тој бил постар отколку што се знае. Поради ова тој не бил обрзан. Токму затоа тој бил само христијанин и како таков закопан со мноштво попови и тоа во црква, во Лесиос. Овој т.н. византиски град станал венецијански.

**д-р Ристо Ивановски,
Битола**

ПОЗИТИВНОТО МИСЛЕЊЕ НА ЕУ - ИСТОРИСКИ ЧИН ЗА МАКЕДОНИЈА

Веста за позитивното Мислење на ЕУ за нашата држава побуди голема радост кај граѓаните на Македонија, како кај власта така и кај опозицијата. Конечно, во нашата татковина се раѓа верба дека ќе бидеме примени во Европската унија. Зошто за нас влезот во Европската унија претставува идеал? Затоа што за Република Македонија се отвора светла перспектива. Влезот во европското семејство е од безбедносно, економско, политичко и културно значење.

Европската унија ќе биде гарант на нашата држава, односно на суверенитетот и интегритетот на нашата земја. Ќе се ослободиме од стравот дека ќе бидеме нападнати од некоја соседна земја. Ќе запливаме во помирни води, ќе имаме спокоен сон.

Влегувањето во ЕУ за нас е и од економско значење. Ќе се отворат вратите на европскиот пазар за нашите производи. Европа ќе инвестира во нашава земја, со што ќе се решаваат проблемите со невработеноста и со сиромаштијата и ќе дојде до повисок животен стандард на граѓаните.

И на културно поле ќе се почувствува влезот во Европската унија. Европа поблиску

ќе биде запозната со културниот развој на Македонија, а ние со културните вредности на европските народи.

Имено, со влезот на Република Македонија во ЕУ се отвора светла иднина за подобра и просекен живот. Поради тоа, позитивното мислење на Европската унија е историски чин за Македонија.

проф. Наум Јовановски